

Сретнувајќи разновидност

Ришо Косеи Каи е световна Будистичка организација чија света списа е Тројната Лотос Сутра. Таа била создадена од Основачот Никјо Нивано и Ко-основачот Мјоко Наганума во 1938. Оваа организација е составена од обични луѓе и Жени кои имаат верба во Будата и стремат да ја збогатат нивната духовност преку примена на неговите учења во секојдневниот живот. И во локалните заедници и на меѓународно ниво, ние, под водството на Претседателот Ничико Нивано сме многу активни во промовирање на мир и благосостојба преку алтруистички активности и соработка со други организации.

Живеејќи го Лотосот Број 187 (Април 2021)

Објавено од Ришо Косеи Каи
Фумон Медиа Центер, 2-7-1 Вада,
Сугинами-Ку, Токио, 166-8537 Јапонија
Тел: +81-3-5341-1124
Факс: +81-3-5341-1124
Имејл: living.the.lotus.rk-international
@kosei-kai.or.jp

Сениор Едитор: Кеиичх Акагава
Едитор: Кемсуке Осада
Цопс Едитор: Александар Димовски
Уредувачкиот тим на Меѓународното
Ришо Косеи Каи

Во канцеларијата, се чини полесно и поефикасно да се држиме до познатата работа со слично-умни колеги. Но тука постои стапица. Како што кинескиот свештеник и Чан мајстор од Танг династијата Нанкуан Пијуан (748-835) рекол, “Вие треба да практикувате помеѓу разновидните човечки битија.”

Со “разновидните човечки битија,” Нанкуан мислел на нечовечките живи битија со различни форми кои се појавуваат во Будистичките сутри. Сепак, кога ние сме секогаш во друштвото на луѓе како нас, ние стануваме приврзени кон нашите навики, заглавени во нашите сопствени склоности, и неспособни да се ослободиме себеси од пристрасности. На овој начин, ние можеме да ги разбереме зборовите на Нанкуан да значат дека како лек за ова, ние мора да ја имаме храброста да се движиме во непознатото и да бараме нови средби.

Фамилијарноста раѓа уживање, правејќи нè наклонети кон отворено покажување на нашите лоши навики. Ова го спречува нашиот личен растеж, правејќи нè нас ситни и нефлексибилни. Новите средби се неопходни за да донесат расцутување на нашиот вроден потенцијал.

Во Април, новиот школски тим и почнувањето на финансиската година (и заедно со тоа, преместување на вработените и вработување нови) се времиња за сретнување на нови луѓе. Иако сретнувањето на “различни живи битија” може да го зголеми стресот и може да биде понекогаш болно, со секоја нова средба нè чека нова среќа. Кога вие имате апсолутна верба во ова, среќата ќе го најде својот пат кон вас.

Никјо Нивано, Каисо зукан 10 (Косеи Издавачка куќа, 1997), стр. 44-45

Насловот на овој билтен, Живеејќи го Лотосот- Будизам во секојдневниот живот, ја пренесува нашата надеж за стремење кон практикување на учењата на Лотос Сутрата во секојдневниот живот во несовершен свет за да ги збогатиме и направиме нашите животи повредни за живеење, како што убавите лотосови цвеќиња цветаат во калливо езерце. Овој билтен има за цел да им помогне на луѓето насекаде во светот да го применат Будизмот полесно во нивните секојдневни животи.



President's Message

Живеејќи заедно, тука и сега

Поч. Ничико Нивано
Претседател, Ришо Косеи-каи

Заради тоа што ние ја практикуваме вербата, ние сме буди

Наскоро, на 8 Април, ние ќе го прославиме раѓањето на Шакјамуни. Според една Будистичка легенда, при неговото раѓање, Шакјамуни објавил, “Јас самиот сум почитуван на небото и на земјата.” Оваа легенда го фали Шакјамуни, и јас го прифаќам тоа како најистакнатото изразување на суштината на Будизмот.

Некои луѓе го имаат опишано објавувањето на Шакјамуни при неговото раѓање како изразување дека тој е од посебен вид на овој свет. Но секоја личност, не само Шакјамуни, има незаменливо, драгоценост постојќи од моментот кога тој или таа се родени. Заради тоа, објавата на Шакјамуни ја пренесува сржта на Будистичкото учење: да се биде свесен на драгоценоста на нашите сопствени животи.

Будизмот исто така ги подучува луѓето како да ги ослободат другите од страдање Ѓ од таа гледна точка исто така, оваа објава е проткаена со длабоко значење. Шакјамуни ја осознал вистинската Дарма и, базирано на тие учења, ние сме ослободени од страдање. За возврат, ние ги ослободуваме тие околу нас.

Во светло на долгата историја на Будизмот, Јас неможам а да не помислам на тоа колку многу луѓе се имаат ослободено себеси преку ослободување на другите уште од добата на Шакјамуни. Човечките битија се навистина прекрасни.

Сепак, исто како што Шакјамуни исто така ни рекол, “Ние не сме родени како светци Ѓ ние стануваме светци преку нашите дела.” На шето човечко достоинство е рафинирано преку нашите секојдневни дела. Зен мајсторот Доген (1200-53) ја употребил фразата шушо ито (‘практикувањето е разбудување’) за да каже дека тренингот не е метод на разбудување Ѓ навистина, ревносното практикување докажува дека ние имаме достигнато разбудување. Со други зборови, ревносно применувајќи ги Будините учења на тоа како ние ги водиме нашите секојдневни животи служи како доказ дека ние сме буди. Продлабочувајќи го нашето сочувство преку вакво практикување е Буда Патот.

Како пролетно ветерче

Поглавјето 23 на Лотос Сутрата, “Претходните дела на Бодисатвата Медицински Крал,” ја покажува важноста на употребување на нечие сопствено тело за практикување на учењата на Будата и со тоа причинување на умовите на многу луѓе да стремат кон Врвното Совршено Разбудување.

Едноставно зборувајќи, преку ставање на другите на прво место, Вие ги трансцендентирате мислите на себичност. Тогаш, кога вие го употребувате вашиот целокупен ум и вашите зборови за да покажете обзирност за другите, вашето практикување на вербата станува ваша сопствена радост и среќа и вие исто така станувате сјајно светло кое води кон ослободување на сите живи битија.

Поспецифично, некои луѓе се имаат исповедано дека служењето на луѓето е нивен тренинг во Буда Патот. Индискиот монах од осмиот век наречен Шантидева рекол дека ревноста значи манифестирање, преку дела, на умот на сочувство Ѓ и дека правењето на тоа е ништо друго освен Будизам. Будистичкиот научник Хајиме Накамура (1912-99) рекол дека “само да се знаат религиозните учења не значи ништо. Тие мора да бидат отелотворени некаде во дела направени со нашите физички тела.”

Се разбира, знаењето на учењата не е без значење, но конкретната делување на досегнување до некој што има потреба е сигурно најдобриот начин да се ослободат таквите од страдање.

Понатаму, радоста на примање на овој вид на топла обзирност може да биде катализатор кој го разбудува некого кон драгоценоста на неговиот сопствен живот и исто на животите на другите. Дури и само едно сочувствително дело може да стане средство на свртување на нечиј ум кон вистината. Таквите сочувствителни вешти методи можат да бидат стартна точка на споделување на вербата, што ги исполнува желбите на Шаќјамуни. Во ова страшно време на паднемија на коронавирус, над се друго, овој вид на сочувство е посебно потребен.

Сепак, со цел да се практикуваат овие сочувствителни вешти методи, важно е да “се живеат нашите сопствени животи што поскромно,” како што Шантидева исто така рекол. Во овој смисол, ние мораме да не забораваме да водиме животи на едноставност преку бивање задоволни со што помалку нешта и бивање благодарен за што и да дојде.

Да цитирам поема, “Добро би било моето тело / Да можеше да стане / Летно ветерче / Кое дува нежно / На портите на тажниот” (Нобутсуна Сасаки, 1872-1963). Мислејќи за страдањата на сите луѓе кои живеат тука и сега, јас го чекам денот кога, како пролетно ветренце, ние ќе можеме да им донесеме на нив освежувачко сочувство.

(Од *Косеи*, Април 2021)

Тројната Лотос Сутра

Резиме и клучни точки за секое поглавје

Никио Нивано



Сутрата на Лотосовиот Цвет на Чудесната Дарма Поглавје 25

Бодисатвата Согледувач на Звуците на Светот како Универзален Портал

Ова поглавје го содржи објаснувањето на Шакјамуни кон Бодисатвата Неисцрпен Ум за тоа зошто Бодисатвата Согледувач на Звуците на Светот го има ова име.

Бивање ослободени од Чудесната Дарма и ослободувајќи ги другите со сочувство

Лесно е при читање на поглавјето да се мисли на Бодисатвата Согледувач на Звуците на Светот како предмет чија моќ, сосема надвор и издвоен од бодисатвата како личност, е нешто врз кое е можно да се ослониме за ослободување. Сепак е од највисока важност да се види дека тоа не е така, туку дека фактички овој бодисатва е симбол за вистинска мудрост.

Прецизно зборувајќи, оваа вистинска мудрост значи осознавање на вистината за Средниот Пат, или разбирање на сите нешта какви што тие навистина се. Ова значи нити да се придржуваме само кон погледот на празнина Ѓ гледајќи ја фундаменталната еднотија на сите нешта Ѓ ни држејќи се кон различната состојба на нештата, но наместо тоа, осознавајќи го хармонизирањето на двете.

Применето кон човечката состојба, ова значи слободно и непречено знаење кое прави да биде можно за некого да се вклопи целосно во секоја ситуација додека во истото време зачувувајќи ги неговите или нејзините суштински квалитети и разлики во појавата. Бодисатвата Согледувач на Звуците на Светот ја поседувала оваа вистинска мудрост. Таа исто така поседувала огромна количина на сочувство која Ѓ овозможувала на неа да ги прифати страдањата на другите преку завземање на нивното место.

Постои само еден вистински начин да се биде ослободен: преку познавањето на чудесната Дарма, мислејќи на чудесната Дарма, и делувајќи и во согласност со чудесната Дарма. Понатаму, за да се ослободат другите, ние мораме, заради духот на сочувство, да бидеме саможртвувачки со цел да ги водиме нив на патот на чудесната Дарма. Ова е тоа што навистина се подучува во ова поглавје, во детална сметка како Бодисатвата Согледувач на Звуците на Светот ги ослободила луѓето од седум несреќи кога тие ја повикувале неа на ум.

Луѓето во старите денови имале тешкотија да сфатат таква апстрактна идеја, заради што Бодисатвата Согледувач на Звуците на Светот е претставен во Лотос Сутрата како убаво, нежно битие обдарено со надминувачки моќи на перцепција такви што таа ги набљудувала звуците



на светот: таа го знае секое движење и гледа што секој посакува. Тогаш, демонстрирајќи големо сочувство, таа се појавува во тоа што е опишано како триесет-и-три отелотворувања за да ги спаси луѓето од секоја нивна болка. Ова поглавје подучува дека повикувањето на такво битие на ум носи ослободување, додека умот одекнува со чудесната Дарма.

Копнеејќи да се биде како Бодисатвата Согледувач на Звуците на Светот

Ние треба да мислиме за врвниот карактер на Бодисатвата Согледувач на Звуците на Светот и да копнееме да станеме некој како неа. Да се емулира бодисатвата ревносно ќе нè види нас низ какви и да тешкотии дојдат до нас и исто ќе нè охрабри нас да дадеме рака на помош кога и да видиме други во тешкотија.

Манифестација на Универзалниот Портал

“Манифестација на универзалниот портал” значи дека Бодисатвата Согледувач на Звуците на Светот се појавува кога сака низ светот, во секој проблем и ситуација (и во соодветна форма за секого), со цел да ги ослободи луѓето и да ги води нив кон вистината.

Копнеејќи да се биде како Бодисатвата Согледувач на Звуците на Светот не е ништо друго отколку суштината на манифестацијата на универзалниот портал. Тоа значи да се сака да се понуди рака на помош на луѓето кои страдаат и се вознемирени Ѓ нашите фамилии, заедници, земји, и дури и





светот Ѓ и да се употреби метод соодветен на нашата позиција во однос на нив. Тие делувања доаѓаат од ум на сочувство доволно голем да биде спремен да направи секаква саможртва за другите, што е истиот ум кој Бодисатвата Согледувач на Звуците на Светот ги поседува.

Ако толку многу луѓе колку е можно ги спроведуваат тие дела, колку и да се мали, тоа ќе донесе не само мир во фамилиите и општеството, туку и во светот. Во овој смисол, манифестацијата на универзалниот портал е најзначајна точка во ова поглавје.

Доблеста и моќта потекнуваат од чудесната Дарма и таквото практикување

Понатамошна точка што не треба да се превиди е начинот на кој Бодисатвата Неисцрпен Ум е така трогнат од големата доблест и моќ на Бодисатвата Согледувач на Звуците на Светот да тој го понудува својот ѓердан. Согледувачот на Звуците, во прифаќањето на тоа, го дели тоа во два дела, понудувајќи еден дел на Шаќјамуни Светски-Почитуваниот и другиот кон ступата на Будата Обилни Богатства.

Ова го симболизира фактот дека големата доблест и моќ на Бодисатвата Согледувач на Звуците на Светот се должи подеднакво на чудесната Дарма Ѓ вистината која ступата ја претставува Ѓ и на Шаќјамуни, тој што ја објаснува и го практикува тоа. Ние можеме тука да видиме сосема јасно дека е голема грешка да се мисли дека ние ќе бидеме ослободени само преку молење кон Бодисатвата Согледувач на Звуците на Светот.

Ова е Енглески превод на текст кој оригинално се појавил на Јапански во Хокке санбу ксо: Каку хон но арамасхи то сотен, од Поч. Никјо Нивано, основачот на Ришо Косеи-каи (Косеи Издавачка Куќа, 1991 (ревидирано издание, 2016)), стр. 208-13.





Сутрата на Лотосовиот Цвет на Чудесната Дарма Поглавје 26 Царани



Во ова поглавје, моќните живи битија кои длабоко ја ценеле Лотос Сутрата се инспирирани да одат пред Будата и се заветуваат да ги заштитиуваат и учењата и Дарма учителите. Тие го прават ова со цараните: инкантиции со способност да го попречат се што е зло и да поттикнат се што е добро. Цараните во ова поглавје се направени скоро целосно од имињата на божествата или епитетите за нив Ѓ ова е затоа што тие се употребени да инвоцираат одговори од божествата.

Пет видови на непреведливи зборови и фрази

Ова поглавје содржи неколку царани инкантиции кои Кумараџива, водечкиот преведувач, ги оставил непреведени и наместо тоа ги запишал како звучни транслитерации. Многу од древните научници монаси кои ги преведувале Будистичките сутри на Кинески Ѓ вклучувајќи го Кумараџива Ѓ процениле дека таму постоеле зборови и фрази кои не требало да се преведуваат, и наместо тоа ги креирале нив во нивниот оригинален јазик со употреба на Кинески карактери со сличен изговор за да ги изразат странските звуци.


Цараните биле сметани од многу преведувачи дека спаѓаат во оквир на тоа што било наречено 'петте видови на непреведени зборови и фрази,' кои биле:

- (1) термини за кои Кинеските еквиваленти не постоеле, такви како имињата на Индиските животни, растенија, или митолошки суштества и духови;
- (2) тие кои поседуваат повеќе значења кои не можат сите да бидат адекватно опфатени и преведени преку употреба на еден термин;
- (3) "Мистични слогови," поинаку познати како "тајни зборови," чија значајност на нивното езотерично значење се верувало дека ќе се намали ако се преведат;
- (4) тие кои биле оставени непреведени согласно на долго-утврдените традиционални преседани; и
- (5) тие за кои се сметало дека губат нешто од вистината или влијанието на нивните значења ако се преведат.

Ова е Енглески превод на текст кој оригинално се појавил на Јапански во Хокке санбу ксо: Каку хон но арамасхи то сотен, од Поч. Никјо Нивано, основачот на Ришо Косеи-каи (Косеи Издавачка Куќа, 1991 (ревидирано издание, 2016)), стр. 214-15.



Rissho Kosei-kai: A Global Buddhist Movement



Rissho Kosei-kai Buddhist Church of Hawaii

2280 Auhuhu Street, Pearl City, HI 96782, USA
 TEL: 1-808-455-3212 FAX: 1-808-455-4633
 Email: sangha@rkhawaii.org URL: <http://www.rkhawaii.org>

Rissho Kosei-kai Maui Dharma Center

1809 Nani Street, Wailuku, HI 96793, USA
 TEL: 1-808-242-6175 FAX: 1-808-244-4625

Rissho Kosei-kai Kona Dharma Center

73-4592 Mamalahoa Highway, Kailua-Kona, HI 96740, USA
 TEL: 1-808-325-0015 FAX: 1-808-333-5537

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Los Angeles

2707 East First Street, Los Angeles, CA 90033, USA
 POBox 33636, CA 90033, USA
 TEL: 1-323-269-4741 FAX: 1-323-269-4567
 Email: rk-la@sbcglobal.net URL: <http://www.rkina.org/losangeles.html>

Please contact Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Los Angeles

- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Arizona**
- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Colorado**
- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Diego**
- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Las Vegas**
- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Dallas**

Rissho Kosei-kai of San Francisco

1031 Valencia Way, Pacifica, CA 94044, USA
 POBox 778, Pacifica, CA 94044, USA
 TEL: 1-650-359-6951 Email: info@rksf.org

Please contact Rissho Kosei-kai of San Francisco

- Rissho Kosei-kai of Sacramento**
- Rissho Kosei-kai of San Jose**

Rissho Kosei-kai of New York

320 East 39th Street, New York, NY 10016, USA
 TEL: 1-212-867-5677 Email: rkny39@gmail.com URL: <http://rk-ny.org>

Rissho Kosei-kai of Chicago

1 West Euclid Ave., Mt. Prospect, IL 60056, USA
 TEL: 1-773-842-5654
 Email: murakami4838@aol.com URL: <http://rkchi.org>

Rissho Kosei-kai of Fort Myers

URL: <http://www.rkftmyersbuddhism.org>

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Oklahoma

2745 N.W. 40th St., Oklahoma City, OK 73112, USA
 POBox 57138, Oklahoma City, OK 73157, USA
 TEL: 1-405-943-5030 FAX: 1-405-943-5303
 Email: rkokdc@gmail.com URL: <http://www.rkok-dharmacenter.org>

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Denver

1255 Galapago St. #809 Denver, CO 80204, USA
 TEL: 1-303-446-0792

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Dayton

617 Kling Drive, Dayton, OH 45419, USA
 URL: <http://www.rkina-dayton.com>

The Buddhist Center Rissho Kosei-kai International of North America (RKINA)

2707 East First St., Suite #1, Los Angeles, CA 90033, USA
 TEL: 1-323-262-4430 FAX: 1-323-269-4567
 Email: dharmasa@rksabuddhistcenter.org
 URL: <http://rksabuddhistcenter.org>

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Antonio

(Address) 6083 Babcock Road, San Antonio, TX 78240, USA
 (Mail) POBox 692148, San Antonio, TX 78249, USA
 TEL: 1-210-558-4430 FAX: 1-210-696-7745
 Email: dharmasanantonio@gmail.com
 URL: <http://www.rkina.org/sanantonio.html>

Rissho Kosei-kai of Seattle's Buddhist Learning Center

28621 Pacific Highway South, Federal Way, WA 98003, USA
 TEL: 1-253-945-0024 Email: rkseattlewashington@gmail.com
 URL: <http://buddhistlearningcenter.org>

Rissho Kosei-kai of Vancouver

Please contact RKINA

Rissho Kosei-kai do Brasil

Rua Dr. José Estefno 40, Vila Mariana, São Paulo-SP, CEP 04116-060, Brasil
 TEL: 55-11-5549-4446, 55-11-5573-8377
 Email: risho@rkk.org.br URL: <http://www.rkk.org.br>

Rissho Kosei-kai de Mogi das Cruzes

Av. Ipiranga 1575-Ap 1, Mogi das Cruzes-SP, CEP 08730-000, Brasil

在家佛教韓國立正佼成會

〒 04420 大韓民國 SEOUL 特別市龍山區漢南大路 8 路 6-3
6-3, 8 gil Hannamdaero Yongsan gu, Seoul, 04420, Republic of Korea
TEL: 82-2-796-5571 FAX: 82-2-796-1696

在家佛教韓國立正佼成會釜山支部

〒 48460 大韓民國釜山廣域市南區水營路 174, 3F
3F, 174 Suyoung ro, Nam gu, Busan, 48460, Republic of Korea
TEL: 82-51-643-5571 FAX: 82-51-643-5572

社團法人在家佛教立正佼成會

台灣台北市中正區衡陽路 10 號富群資訊大廈 4 樓
4F, No. 10, Hengyang Road, Jhongheng District, Taipei City 100, Taiwan
TEL: 886-2-2381-1632, 886-2-2381-1633 FAX: 886-2-2331-3433

台南市在家佛教立正佼成會

台灣台南市崇明 23 街 45 號
No. 45, Chongming 23rd Street, East District, Tainan City 701, Taiwan
TEL: 886-6-289-1478 FAX: 886-6-289-1488
Email: koseikaitainan@gmail.com

Rissho Kosei-kai South Asia Division

Thai Rissho Friendship Foundation
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang, Bangkok 10310, Thailand
TEL: 66-2-716-8141 FAX: 66-2-716-8218

Rissho Kosei-kai of Kathmandu

Ward No. 3, Jhamsikhel, Sanepa-1, Lalitpur, Kathmandu, Nepal

Rissho Kosei-kai of Kolkata

E-243 B. P. Township, P. O. Panchasayar, Kolkata 700094, India

Rissho Kosei-kai of Kolkata North

AE/D/12 Arjunpur East, Teghoria, Kolkata 700059,
West Bengal, India

Rissho Kosei-kai of Bodhgaya Dharma Center

Ambedkar Nagar, West Police Line Road, Rumpur, Gaya-823001,
Bihar, India

Rissho Kosei-kai of Patna Dharma Center

Please contact Rissho Kosei-kai of Kolkata

Rissho Kosei-kai of Central Delhi

77 Basement D.D.A. Site No. 1, New Rajinder Nagar,
New Delhi 110060, India

Rissho Kosei-kai of Singapore

Please contact Rissho Kosei-kai International

Rissho Kosei-kai of Phnom Penh

W.C. 73, Toul Sampaov Village, Sangkat Toul Sangke, Khan Reouseykeo,
Phnom Penh, Cambodia

RKISA Rissho Kosei-kai International of South Asia

Thai Rissho Friendship Foundation
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang, Bangkok 10310, Thailand
TEL: 66-2-716-8141 FAX: 66-2-716-8218

Rissho Kosei-kai of Bangkok

Thai Rissho Friendship Foundation
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang, Bangkok 10310, Thailand
TEL: 66-2-716-8216 FAX: 66-2-716-8218 Email: info.thairissho@gmail.com

Rissho Kosei Dhamma Foundation

No. 628-A, Station Road, Hunupitiya, Wattala, Sri Lanka
TEL: 94-11-2982406 FAX: 94-11-2982405

Rissho Kosei-kai of Polonnaruwa

Please contact Rissho Kosei Dhamma Foundation

Rissho Kosei-kai Bangladesh

85/A Chanmari Road, Lalkhan Bazar, Chittagong, Bangladesh
TEL: 880-2-41360470

Rissho Kosei-kai Mayani

Mayani Barua Para, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Damdama

Damdama Barua Para, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Satbaria

Village: Satbaria Bepari Para, Chandanail, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Chendhirpuni

Village: Chendhirpuni, P.O.: Adhunogar, P.S.: Lohagara, Chittagong,
Bangladesh

Rissho Kosei-kai Raozan

Dakkhin Para, Ramzan Ali Hat, Raozan, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Laksham

Village: Dhupchor, Laksham, Comilla, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Dhaka

408/8 DOSH, Road No 7 (West), Baridhara, Dhaka, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Cox's Bazar

Ume Burmize Market, Tekpara, Sadar, Cox's Bazar, Bangladesh

Please contact Rissho Kosei-kai Bangladesh

Rissho Kosei-kai Patiya**Rissho Kosei-kai Ramu****Rissho Kosei-kai Aburkhiln****Buddiyskiy khram "Lotos"**

4 Gruzinski Alley, Yuzhno-Sakhalinsk 693005, Russia
TEL: 7-4242-77-05-14

Rissho Kosei-kai of Hong Kong

Flat D, 5/F, Kiu Hing Mansion, 14 King's Road, North Point, Hong Kong, China

Rissho Kosei-kai Friends in Shanghai**Rissho Kosei-kai of Ulaanbaatar**

(Address) 15F Express Tower, Peace avenue, khoro-1, Chingeltei district,
Ulaanbaatar 15160, Mongolia
(Mail) POBox 1364, Ulaanbaatar-15160, Mongolia
TEL: 976-70006960 Email: rkkmongolia@yahoo.co.jp

Rissho Kosei-kai of Erdenet

Please contact Rissho Kosei-kai International

Rissho Kosei-kai di Roma

Via Torino, 29, 00184 Roma, Italia
TEL/FAX: 39-06-48913949 Email: roma@rk-euro.org

Please contact Rissho Kosei-kai di Rome

Rissho Kosei-kai of Paris**Rissho Kosei-kai of Venezia****Rissho Kosei-kai of the UK**

29 Ashbourne Road, London W5 3ED, UK
TEL: 44-20-8933-3247 Email: info@rkuk.org URL: <https://www.rkuk.org>
Facebook: <https://www.facebook.com/rkuk.official>
Twitter: https://twitter.com/rkuk_official
Instagram: https://www.instagram.com/rkuk_official

Rissho Kosei-kai International Buddhist Congregation (IBC)

166-8537 東京都杉並区和田 2-7-1 普門メディアセンター 3F
Fumon Media Center 3F, 2-7-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo 166-8537, Japan
TEL: 03-5341-1230 FAX: 03-5341-1224 URL: <http://www.ibt-rk.org>